

Јавно Комунално Преширјашие „СТАНДАРД,, Дебар

ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2019 ГОДИНА



ДЕВАР 2019 год.

ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2019 ГОДИНА

1. СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Програмата на Општина Дебар за одржување на јавната чистота е насочена кон одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, заради обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во општината.

II. ЦЕЛИ И НА ПРОГРАМАТА

Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти, како и чистењето на снегот и мразот (од тротоарите и отворените простори на јавните објекти) во зимски услови.

Со оваа програма:

- Се утврдува територијата и фреквенцијата за одржување (метење и миење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти;
- Се утврдуваат основните начини на вршење на работите за одржување на јавната чистота; -
- Се утврдува надзор во спроведувањето;
- Се утврдува начинот на финансирање.

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Дебар ќе ги опфати: јавните површини (улицы, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени простори, паркинг простори, автобуски стојалишта и такси станици, јавни санитарни јазли)

Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градско зеленило не е дел од оваа Програма, туку дел од Програмата за одржување и уредување на градското зеленило. Освен изнесувањето, транспортирање на сметот;

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности:

- рачно метење на јавните површини,
- машинско чистење на улиците од наноси на земја после врнежи од дожд,
- миење на јавните површини со цистерна,
- собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и негово транспортирање на општинската комунална депонија,
- рачно чистење на снегот и мразот (од тротоарите и отворените простори на јавните објекти) во зимски услови.

Согласно програмата ќе се врши метење на: улици, паркинг простори, плоштади, пристапни патишта кон градот, јавни санитарни јазли, автобуски стојалишта и такси станици, миење на улици и паркинг простори, рачно чистење на снег и мраз во зимски услови; со вкупна ефективна површина на одржување од 56.400,00 м².

1У.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на јавната чистота ќе ја изведува ЈКП „Стандард,,.

V. АКТИВНОСТИ

При утврдување на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во предвид: густината на населеност, фреквенцијата на граѓани и сообраќај, социјалните, културните и воспитно - образовните објекти.

VI. ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА

ПРОГРАМАТА У1.1.МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ

ПОВРШИНИ

1.МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ

А. Метење на улиците секој ден (прва категорија)

Од 7.00 14.00 часот во зимски период

Од 5.00 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

р.бр.	улица	ОПИС	Ефективна површина м ²
1	Ул.,Братство Единство,,	Од раскрс. со ул.,8-ми Септември,,до спој со ул.,22-ри Декември,,	3000
2	Ул.,8-ми Септември,,	од мост на влез до раскрс. со ул.,Братство Единство,,	6000
3	Ул.,Велко Влаховиќ,,	од раскрс. со ул.,Братство Единство,, до раскрс. со кружен тек.	2100
4	Ул.,Атанас Илиќ,,	од раскрс. со Ул., Велко Влаховиќ,,до противпожарен дом	2100
5	дел на ул.,ЈНА,,	од раскрс. со ул.,Братство Единство,, до влез на градски амам	200
6	Крак на ул.,8-ми Септември,,	од раскрс. со ул.,8-ми Септември,, до спој со Ул.,Велко Влаховиќ,,	600
			14.000,00м ¹

Б.Метење на улиците три пати седмично(втора категорија)

Од 7.00 14.00 часот во зимски период

Од 5.00 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

Р.бр.	улица	ОПИС	Ефективна површина м ²
I	Ул.,1-ви Мај,,	Од раскрс.со кружен тек до спој со ул.,ЈНА,,	2500
2	Ул.,ЈНА,,	Од спој со Ул.,1-ви Мај,, до влез на градски амам	300

3	Ул.,„Лиман Каба,,	Цела должина	1200
4	Ул.,„Ибе Паликуќа,,	Од спој со ул.,„ЈНА,,до спој со ул.,„Братство Единство,,	1000
5	Ул.,„Јордан Зафировски,,	Од спој со ул.,„Братство Единство,, до спој со ул.,„Амди Леши,,	1000
6	крак на ул. „Братство Единство,,	Покрај комплекс „Градски пазар,, до раскрс.со ул.,„Амди Леши,,	800
7	Бул.,„Илириа,, (100)	По цела должина	3000
			9.500,00м ²

В Метење на улиците два пати месечно(трета категорија)

Од 7.00 14.00 часот во зимски период Од 5.00 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

Р.бр.	улица	ОПИС	Ефективна површина м ²
1	Ул.,„Здравко Чочковски,,	Од„Братство Единство,, до „Дилавер Села,,	600
2	Ул.,„Амди Леши,,	Цела должина	1800
3	Ул.,„Бетон,,	Цела должина	1800
4	Бул.,„Скопје,,	Цела должина	2500
5	Ул.,„7-ма Албанска Бригада,,	Цела должина	1800
6	Ул.,„Едвард Кардел,,	Од „Амди Леши,,до ОУ„Саид Најдени,,	1500
7	Ул.,„Урфи Аголи,,	Цела должина	900
8	Ул.,„Моша Пијаде,,	Цела должина	800
9	Ул.,„22-ри Декември,,	Од „Амди Леши,,до градски гробишта	2600
10	Ул.,„Џавит Уштеленца,,	Од „Амди Леши,,до „15-ти Корпус,,	3000
			17.300,00м ²

Д.Метење на улици еднаш месечно(четврта категорија)

Од 7.00 - 14.00 часот во зимски период Од 6.00 - 13.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

Р.бр.	улица	ОПИС	Ефективна површина м ²
1	Ул.,„Ленинова,,	Цела должина	1500
2	Ул.,„111,,	од ул.,„Урфи Аголи „до ул.,„204,,	1500
3	Ул.,„204,,	од ул.,„Велко Влаховиќ,,до крај	900
4	Ул.,„Велко Влаховиќ,,	Од круж.тек до градски стадион	4000
5	Ул.,„Еќерем Зенго,,	Цела должина	1900
6	Ул.,„15-ти Корпус,,	Цела должина	2500
7	Ул.,„Али Зенговски,,	Цела должина	2300
			10.200,00м ²

2. МЕТЕЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

Метење на паркинг просторите се врши два пати неделно

Р.бр. Паркинг Ефективна површина м²

1	До градски парк	1200
2	До Стопанска банка	1200
3	До медицински центар	1500
4	Пред општина Дебар	1500
		5.400,00м ²

3.ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Одржувањето е редовно согласно санитарно-хигиенските прописи.

Финансирањето не е дел од оваа Програма.

4.МЕТЕЊЕ НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА И ТАКСИ СТАНИЦИ

Финансирањето не е дел од оваа програма. Метењето на стојалиштата и станиците е во рамките на одржувањето на улиците. Затоа овде е изоставена ефективната површина за метење.

Финансирањето е опфатено во ставката метење на улици.

У1.2.МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШНИ

Миењето на улиците се извршува од 22.00-6.00 часот во летниот период од 1 Мај до 30 Септември.

А. Миење на улиците секој ден (четри пати месечно за улица)

Р.бр.	улица	ОПИС	Ефективна површина м ²
1	Ул.,Братство Единство,,	Од раскрс. со ул.,8-ми Септември,,до спој со ул.,22-ри Декември,,	6.000,00
2	Ул.,8-ми Септември,,	од мост на влез до раскрс. со ул.,Братство Единство,,	21.000,00
3	Ул.,Велко Влаховиќ,,	од раскрс. со ул.,Братство Единство,, до раскрс. со кружен тек.	6.800,00
4	Ул.,Атанас Илиќ,,	од раскрс. со Ул., Велко Влаховиќ,,до противпожарен дом	6.600,00
5	дел на ул.,ЈНА,,	од раскрс. со ул.,Братство Единство,, до влез на градски амам	300,00
6	Крак на ул.,8-ми Септември,,	од раскрс. со ул.,8-ми Септември,, до спој со Ул.,Велко Влаховиќ,,	1.000,00
7	Бул.,Илирија,, (100)	По цела должина	8.000,00
			49.700,00м ²

У1.3. РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Во зимскиот период доколку има падавини од снег.место ставка за метење и чистење од оваа Програма,изведувачот е должен рачно да го очисти снегот и мразот од тротоарот опишан во табелата подолу.

Се чистат тротоарите и пристапи од јавни површини во делови каде нема објекти на физички и правни лица.

Р.бр.	улица	ОПИС	Ефективна површина м ²
1	Ул.,8-ми Септември,,	од мост на влез до раскрс. со кружен тек	2.400,00
2	Ул.,Велко Влаховиќ,,	од раскрс. со ул.,Братство Единство,, до раскрс. со	2.400,00

		кружен тек.	
3	Ул.,Атанас Илиќ,,	од раскрс. со Ул., Велко Влаховиќ,,до противпожарен дом	2.400,00
4	Крак на ул.,8-ми Септември,,	Тротоари и патеки околу градски парк	600,00
5	Бул.,Илирија,, (100)	По цела должина	2.000,00
6	Ул.,Велко Влаховиќ,,	Од кружен тек до градски стадион	2.500,00
7	Бул.,Скопје,,	Од „Велко Влаховиќ,,до автобуска станица	1.200,00
8	Ул.,22-ри Декември,,	Од „Амди Јеши,,до излез од градот	2.000,00
			15.500,00м ²

У1.4. ПРЕДМЕР НА ПОВРШНИ И РАБОТНИ ДЕНОВИ 4.1. МЕТЕЊЕ

Р.бр.	Категорија	површина	Раб.дена метење
1	Прва категорија	14.000,00	288
2	Втора категорија	9.500,00	144
3	Трета категорија	17.300,00	96
4	Четврта категорија	10.200,00	12
5	паркинзи	5.400,00	96
		56.400,00	636

4.2. МИЕЊЕ

Р.б	Категорија	површин а	Раб.дена миење
1	Прва категорија	49.700,00	120
		49.700,00	120

4.3. ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ ОД ТРОТОАРИ

Р.б	Категорија	површин а	Раб.дена чистење
1	Прва категорија	15.500,00	Зависно од снег
		15.500,00	

У1.5.ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

ЖП „Стандард,, е должен да постапува и по издадени решенија од општинскиот комунален инспектор и овластениот инспектор за животна средина за чистење на мини депонии и јавни површини кои се надвор од програмата а кои се вонредно загадени и на кои е констатирано присуство на отпад од непознато потекло ЖП „Стандард,, ќе врши чистење на просторот веднаш по одржување на јавни манифестации кои ги организира Општина Дебар _____

ЖП „Стандард,,е должен да врши отстранување на некролозите плакатите и постерите од уличните столбови и дрвја со датум постар од две седмици

5.1 Пресметка на трошоци за одржување на Јавна чистота

-вредност на работна рака по час
Метач 120,00ден/час
Мијач.....120,00ден/час
-вредност на основни средства по час
Цистерна 1.780,00ден/час
Трактор 750,00ден/час
Утоваривач2.200,00ден/час
Авто смеќарка 1.580,00ден/час
-пресметка на вредност на работна рака по м²

1. метење секој ден0.0010783 x 120.00= 0.129 ден/м ²
2. метење три дена неделно	0.0012313 x 120,00=0,148 ден/м ²
3. метење два пати месечно	0.0072760 x 120,00=0,873 ден/м ²
4. метење еднаш месечно0.0036388 x 120.00=0,437ден/м ²
5. миење со црево со два мијачи	0,00123 x 2.020,00=2,485ден/м ²

У1.6. Вкупен преглед на работи на годишно ниво и пресметка на трошоци на

Вид на услуга	категорија	површина	Денови на интервенција	Вкупна год. површина	Един. Цена ден/м ²	Вкупно ден.
Рач. метење	I категор.	14.000,00	288	4.032.000	0,129	520.128,00
Рач. метење	II категор.	9.500,00	144	1.368.000	0,148	202.464,00
Рач. метење	III категор.	17.300,00	96	1.660.800	0,873	1.449.878,00
Рач. метење	IV категор.	10.200,00	12	122.400	0,437	53.489,00
Рач. метење	паркинзи	5.400,00	96	518.400	0,148	76.723,00
		56.400,00				2.302.682,00

У1.7. Вкупен преглед на работи на годишно ниво и пресметка на трошоци на одржувањето миење за 2016год.

Вид на услуга	категорија	површина	Денови на интервенција	Вкупна год. површина	Един. Цена ден/м ²	Вкупно ден.
Мијење на улици и тротоари	I категор.	49.700,00	120	5.964.000	0,485	2.892.540,00

Во оваа Програма предвидено е вкупно годишно одржување на јавните површини и тоа метење - 7.701600,00 м² миење 5.964.000,00 м² рачно чистење на снег и мраз во зимски услови 15.500,00 м². За одржување на оваа површина со обем и фреквенција предвидена во програмата потребни се 5.195.222,00 денари.

Од ова произлегува дека одржување на јавна површина од м² чини 0,38 денари м²
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансира од фактурата за потрошена вода и смет каде има посебна тарифа за одржување на јавни прометни површини.

VII. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

VIII.
Надзор над спроведување на овој Правилник и прописите донесени во оваа Програма врши Секторот за урбанизам, животна средина и комунални дејности.

Инспекциски надзор над спроведување на оваа Програма врши општинскиот комунален инспектор

За спроведените активности на терен изведувачот ќе биде задолжен до Општина Дебар да доставува месечни извештаи за извршената работа а на крајот на годината и годишен извештај кој ќе биде доставен до Градоначалникот и Советот на Општина Деба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Општина Дебар

гласник на

Предлагач:

